



ОГЛАС БР.03/2023 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.решение/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	
ДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Штип бр.28-37/8-2 Трета електронска јавна аукција	Принтер за етикети Тошиба, количина 1	84.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.03.2023 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
		Бансек за кроење текстил Бродери, количина1	96.000,00	
		Фиксер преса Бродери, количина1	54.000,00	
2	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/27-8/ДДВ-787-Г/3/9 Десетта усна слободна комерцијална продажба	Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, за сокови со капацитет од 7000 литри на час	/	Разгледување: Во Ресен ул.Димитар Влахов бр.1 на 14.03.2023 г. Усна слободна комерцијална продажба: На 30.03.2023 г. од 11 до 13 ч. (во просториите на РД Тетово) Контакт лице УЈП: Бурим Адеми тел.076/446-288
		Машина за цедење на овошје, RETTERUNASCHINEN, капацитет 2000 литри на час, 2016 година	/	
3	Регионална дирекција Штип бр.28-37/4-5 Шеста електронска јавна аукција	Машина за режење на трупци (автоматска брента) Братство Загреб, тип 02, сериски бр.592015, 1999 година	252.837,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кочани ул.Тодосија Паунов бр.18, од 10.03.2023 до 16.03.2023 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.03.2023 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
4	Регионална дирекција Битола бр.2819/15-26/2 Прва електронска јавна аукција	ПМВ BMW X53/X5/3.0, AUTO DIZEL, SU-2929-AB, 2005 година	553.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.03.2023 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.076/464-044
		ПМВ JAGUAR XJ2.7V6-DIZEL, SU-7428-AB, 2006 година	873.000,00	
5	Регионална дирекција Прилеп бр.2918-13/7-8 Тринаесетта Усна слободна комерцијална продажба	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година	/	Разгледување: Во Неготино ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 30.03.2023 г. од 11 до 13 ч., (во просториите на РД Прилеп) Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
		Машина Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330	/	
		Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точачки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VR1, 2017 година	/	
6	Регионална дирекција Штип бр.28-15/18-18/4 Електронска слободна комерцијална продажба	Работна машина БУШАЛИЦА бр. 2011321, 2011 година, DRC 100 CRAWLER, Турција (машината нема клуч)	/	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кратово Рудник Силекс неметали, МВ Црн Врв од 10.03.2023 до 16.03.2023 г. од 9 до 15 ч. Електронска слободна комерцијална продажба: На 30.03.2023 г. од 11 до 13 ч. Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
7	Регионална дирекција Прилеп бр.2918-13/16-05 Трета усна слободна комерцијална продажба	TMB PEUGEOT BOXER-2.4 TD, NE-1353-AB, 1999 година	/	Разгледување: Во Неготино ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 30.03.2023 г. од 11 до 13 ч., (во просториите на РД Прилеп) Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584
		TMB FIAT DOBLO-1.2, NE-1066-AB, 2003 година	/	

- ЈАВНА АУКЦИЈА** - За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 16.03.2023 година (четврток), на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наудавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот. Условите за учество на јавното наудавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>. Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на депонирањот депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купуено, дополнително рекламациите не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА** - За стварите кои се предмет на електронска СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1), сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за запленети предмети (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купуено. Дополнителни рекламациите не се примаат. Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 30.03.2023 година (четврток) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>. Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
- УСНА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА** - Сите заинтересирани лица да достават понуди за усна слободна комерцијална продажба, понудата треба да се достави во затворен коверт со назнака **ПОНУДА ЗА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА ПО ОГЛАС 03/2023 година (НЕ ОТВАРА)** до УЈП РД Прилеп и УЈП РД Тетово, Одделение за наплата на долгови до ден 16.03.2023 година до 16 часот. Одржувањето на усната слободна комерцијална продажба - отворање на понудите е на ден 30.03.2023 година (четврток) од 11 до 13 часот, во понудата потребно е да се достават податоци за контакт, телефон и е-пошта на кои на ден 30.03.2023 година ќе може да се извести лицето чија понуда е прифатена. Стварите се продаваат по системот видено-купуено.